

20222683990

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Врз основа на член 29 став (2) од Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/21), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА РОДОВО-БАЗИРАНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ЖРТВИТЕ НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО СУДОВИТЕ

Член 1

Со овој правилник се уредува содржината и начинот на прибирање на податоците за воспоставување и водење на посебна евиденција за бројот на случаи на родово-базирано насилство врз жените и жртвите на семејно насилство врз основа на пол, род, возраст, етничка припадност, попреченост, живеалиште и други основи, форма на насилство, видот на судски постапки, тек на судските постапки, како и податоци релевантни за следење на состојбата со родово-базирано насилство врз жените и семејно насилство во судовите.

Член 2

Податоците од членот 1 од овој правилник, се внесуваат во посебна евиденција во судот (во натамошниот текст: посебната евиденција СН).

Посебната евиденција СН, ги содржи податоците дадени во Списокот на податоци за случаите на родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство во судовите во посебната евиденција СН, даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

По приемот на иницијалниот акт (предлог, тужба, обвинителен акт, обвинителен предлог и сл.) и формирање на предметот во судот, од страна на судскиот службеник се внесуваат податоците во посебната евиденција СН.

Член 4

Судиите имаат пристап во секое време до посебната евиденција СН, за предметите поврзани со случаите на родово-базирано насилство врз жените и жртвите на семејно насилство, за предметите што се водат во судот.

Член 5

За секое преземено дејствие во текот на судската постапка, се врши внесување на податокот во посебната евиденција СН.

До правосилно завршување на постапката може да се дополнуваат и/или изменуваат податоците во посебната евиденција СН.

По правосилно завршување на постапката по предметот, од страна на судскиот службеник и судијата пред да го архивира предметот, се проверува дали недостасуваат податоци во посебната евиденција СН и доколку недостасуваат истите се внесуваат, по што предметот се архивира.

Член 6

Податоците за посебната евиденција СН во судот, за статусот на спроведувањето на изречените привремени мерки за заштита, се добиваат од надлежниот центар за социјална работа и Министерството за внатрешни работи, а податоците за други тековни постапки помеѓу сторителот и жртвата се добиваат од надлежниот суд.

Член 7

Од страна на судовите, податоците од посебната евиденција СН се доставуваат до Министерството за труд и социјална политика еднаш на шест месеци.

Од страна на судовите, податоците од посебната евиденција СН се доставуваат до Државниот завод за статистика најмалку еднаш годишно.

Член 8

Податоците од посебната евиденција СН редовно се ажурираат и квартално се објавуваат на веб страницата на судот.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-3212/1
7 декември 2022 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Никола Тупанчески**, с.р.

Прилог

Список на податоци за случаите на родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство во судовите

во посебната евиденција СН

Бр.	Податок	Можни одговори
Општи податоци		
1.	Пол на жртва	- Женско - Машко
2.	Пол на сторител	- Женско - Машко
3.	Род на жртва	- Жена - Маж - Трансродово лице
4.	Род на сторител	- Жена - Маж - Трансродово лице
5.	Однос помеѓу жртвата и сторителот	- (Вон)брачни другари - Родител и дете - Лица кои живеат во заедничко домаќинство - Блиски лични односи - Лица кои имаа заедничко дете - Жртвата го познава сторителот, но не е семејно насилство - Жртвата не го познава сторителот
6.	Датум на раѓање на жртва	- Ден, месец, година
7.	Датум на раѓање на сторител	- Ден, месец, година
8.	Место на извршување на насилството	- Град, општина, место
8.1	Локација на извршување на насилството	- Дом - Јавен простор - Интернет простор
9.	Форма на насилство (можни се повеќе одговори)	- Физичко насилство - Психичко насилство - Демнење - Економско насилство - Сексуално насилство и силување - Сексуално вознемирување - Сексуално вознемирување преку интернет - Присилен брак - Женско генитално осакатување - Присилен абортус и присилна стерилизација
10.	Етничка припадност на жртвата	- Македонска - Албанска - Ромска

		- Турска - Српска - Влашка - Друго _____
11.	Етничка припадност на сторителот	- Македонска - Албанска - Ромска - Турска - Српска - Влашка - Друго _____
12.	Образование на жртвата	- Без образование - Завршено 4-то одделение - Завршено основно - Завршено средно - Виша школа - Завршено високо - Постдипломски студии - Докторски студии - Друго _____
13.	Образование на сторител	- Без образование - Завршено 4-то одделение - Завршено основно - Завршено средно - Виша школа - Завршено високо - Постдипломски студии - Докторски студии - Друго _____
14.	Работен статус на жртвата	- Вработен со полно работно време - Вработен со скратено работно време - Самовработен - Невработен - Студент - Пензионер - Трајно неспособен да работи - Лице кое извршува домашни обврски, домаќин-ки и корисници на семејна пензија - Друго _____
15.	Работен статус на сторител	- Вработен со полно работно време - Вработен со скратено работно време - Самовработен - Невработен - Студент - Пензионер - Трајно неспособен да работи - Лице кое извршува домашни обврски, домаќин-

		ки и корисници на семејна пензија - Друго
16.	Попреченост на жртвата (можни се повеќе одовори)	- Физичка - Ментална - Интелектуална - Сензорна - Друго
17.	Државјанство на жртвата	- Се наведува државјанството на жртвата и доколку има статус на: - барател на азил, - бегалец или лице под супсидијарна заштита
18.	Број на предмет	
- Податоци во граѓански постапки		
19.	Предлог за изрекување на привремена мерка за заштита	- Родово-базирано насилство - Семејно насилство
20.	Подносител на предлогот за изрекување на привремена мерка за заштита	- Центар за социјална работа - Министерство за внатрешни работи - Жртвата лично или преку полномошник - Родител старател на жртвата
21.	Предлагачот побарал ослободување од трошоците во постапката за изрекување на привремени мерки за заштита	- Да, за судски такси - Да, за сите трошоци во постапката - Не
22.	Одлука на судот по барањето за ослободување од трошоци	- Усвоено барање за ослободување од судските такси - Усвоено барање за ослободување од сите трошоци во постапката - Одбиено
23.	Дали паралелно се води кривична постапка против истиот сторител за друго или исто кривични дела во врска со семејно насилство	- Да - Не
24.	Дали претходно биле изрекувани ПМЗ против истиот сторител	- Да - Не
25.	Дали ги почитувал претходно изречените ПМЗ	- Да - Не
26.	Дали претходно сторителот е осуден за кривично дело извршено при семејно насилство или родово-базирано насилство	- Да - Не
27.	Предложена привремена мерка за заштита	- Забрана да се заканува дека ќе стори насилство. - Забрана да малтретира, вознемирува, телефо-

	(можни се повеќе одговори)	нира, контактира или на друг начин директно или индиректно комуницира со жртвата. - Забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое редовно го посетува жртвата. - Отстранување од домот без оглед на сопственоста во траење од десет до 30 дена. - Забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено. - Задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на жртвата и семејството. - Задолжително законско издржување на семејството. - Задолжително да посетува советувашиште за сторители на насилство врз жени или семејно насилство. - Задолжително лекување на сторителот доколку употребува, алкохол, дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување. - Сторителот задолжително да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати од насилството. - Друга мерка
28.	Изречена привремена мерка за заштита (можни се повеќе одговори)	- Забрана да се заканува дека ќе стори насилство. - Забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин директно или индиректно комуницира со жртвата. - Забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое редовно го посетува жртвата. - Отстранување од домот без оглед на сопственоста во траење од десет до 30 дена. - Забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено. - Задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби на жртвата и семејството. - Задолжително законско издржување на семејството. - Задолжително да посетува советувашиште за сторители на насилство врз жени или семејно насилство. - Задолжително лекување на сторителот доколку употребува, алкохол, дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување. - Сторителот задолжително да ги надомести ме-

		дицинските и другите трошоци настанати од на- силството. -Друга мерка _____
29.	Дали предлогот за изрекува- ње на ПМЗ бил повлечен	- Да - Не
30.	Одлука на судот по предло- гот за ПМЗ	- Целосно усвоен предлог - Делумно усвоен предлог - Одбиени мерки
31.	Одлуката на судот е донесе- на со	- одржување на рочиште - без одржување на рочиште
32.	Вкупен број на рочишта	- едно рочиште - две рочишта - три рочишта - повеќе од три рочишта
33.	Причини за одолговлекува- ње на постапката	- Неуредна достава до противникот - Изведување на дополнителни докази - Отсуство на сведоци, вештаци и други лица во постапката - Друго
34.	Времетраење на изречените мерки	- До три месеци - До шест месеци - До девет месеци - До 12 месеци
35.	Предлог за промена на изре- чените мерки	- Предлог за продолжување на мерките - Предлог за прекинување на мерките - Предлог за промена на мерки
36.	Каква е одлуката по предло- гот	- Мерката е прекината - Мерката е променета - Мерката е продолжена
37.	Поднесена жалба против ре- шение за привремена мерка	- Да - Не
38.	Статус на спроведувањето на мерките	- Сторителот ја почитувал изречената мерка - Сторителот ја прекршил изречената мерката
39.	Дали доколку сторителот не ги почитувал мерките е по- ведена кривична постапка за сторено кривично дело Неизвршување на судска од- лука	- Да - Не - Други дејствија
40.	Просечно времетраење на постапката за изрекување на привремени мерки за заштита	- До 7 дена - До 14 дена - До 30 дена - Подолго од 30 дена
- Други граѓански судски постапки		
41.	Дали паралелно со поста- пката за изрекување на	- Да - Не

	привремена мерка за заштита за истото лице (жртва) се водат и други граѓански постапки пред надлежниот суд?	
42.	Вид на судска постапка (можни се повеќе одговори)	- Постапка за развод на брак - Постапка за старателство - Постапка за издршка за деца - Делба на имот каде што се спори сопственоста - Делба на имот каде што не се спори сопственоста - Постапка за иселување од заеднички дом - Постапка за надомест на штета - Друг вид на постапка
- Постапки за утврдување на повреда поради непостапување со должно внимание во случај на родово-базирано насилство врз жени и семејно насилство		
43.	Тужба за утврдување на повреда поради непостапување со должно внимание во случај на родово-базирано насилство врз жени и семејно насилство	- Родово-базирано насилство - Семејно насилство
44.	Тужен	- институција, - одговорно лице во институцијата, - вработен во институција
45.	Пол на тужител	- Женско - Машко
46.	Род на тужител	- Жена - Маж
47.	Живеалиште	
48.	Датум на раѓање на тужителот	- Ден, месец, година
49.	Етничка припадност на тужителот	- Македонска - Албанска - Ромска - Турска - Српска - Влашка - Друго
50.	Попреченост на тужителот (можни се повеќе одговори)	- Физичка - Ментална - Сензорна - Друго
51.	Тужителот побарал ослободување од трошоците во постапката за утврдување на повреда поради непостапување со должно внимание	- Да, за судски такси - Да, за сите трошоци во постапката - Не

	во случај на родово-базирано насилство врз жени и семејно насилство	
52.	Одлука на судот по барањето за ослободување од трошоци	- Усвоено барање за ослободување од судските такси - Усвоено барање за ослободување од сите трошоци во постапката - Одбиено
53.	Форма на насилство (можни се повеќе одговори)	- Физичко насилство - Психичко насилство - Демнење - Економско насилство - Сексуално насилство и силување - Сексуално вознемирување - Сексуално вознемирување преку интернет - Присилен брак - Женско генитално осакатување - Присилен абортус и присилна стерилизација
54.	Одлука на судот	- Усвоена во целост - делумно усвоена - одбиена - отфрлена
55.	Жалба против одлуката	- Да - Не
56.	Одлука на второстепениот суд	- Потврдена - Делумно преиначена - Преиначена
- Податоци во кривични постапки		
57.	Примени обвинителни акти или предлози за кривични дела со кои се казнува родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство	- Родово-базирано насилство врз жените - семејното насилство
58.	Вид на кривично дело согласно Кривичен законик (можни се повеќе одговори)	- Присилба (член 139 ст.2) - Противправно лишување од слобода (член 140 став 2) - Загрозување на сигурноста (член 144 ст.2) - Убиство (член 123 ст.2) - Телесна повреда (член 130 став 2) - Тешка телесна повреда (член 131 ст.2) - Силување (член 186 ст.1) - Посредување во вршење на проституција (член 191 ст.4) - Друго (се наведува кривичното дело и одредбата од Кривичниот законик)
59.	Вид на постапка	- Редовна постапка - Скратена постапка - Постапка за издавање на казнен налог

		- Постапка за донесување на пресуда врз основа на спогодба на јавниот обвинител и осомничениот
60.	Дали сторителот претходно извршил насилство	- Да - Не
61.	Дали претходно бил кривично осудуван за извршени кривични дела како резултат на семејно насилство или родово-базирано насилство	- Да - Не
62.	За кое кривично дело согласно Кривичен законик бил осудуван (можно се повеќе одговори)	- Присилба (член 139 ст.2) - Противправно лишување од слобода (член 140 став 2) - Загрозување на сигурноста (член 144 ст.2) - Убиство (член 123 ст.2) - Телесна повреда (член 130 став 2) - Тешка телесна повреда (член 131 ст.2) - Силување (член 186 ст.1) - Посредување во вршење на проституција (член 191 ст.4) - Друго (се наведува кривичното дело и одредбата од Кривичниот законик)
63.	Вид на казна	- Осудителна условна - Осудителна казна затвор - Ослободителна - Одбивателна
64.	Оштетениот во кривичната постапка побарал полномошник на товар на судот	- Да - Не
65.	Одлука на судот по барањето за назначување на полномошник во кривичната постапка	- Усвоено - Одбиено
66.	Вкупен број на расправи	- Не се одржала расправа (казнен налог) - Едно рочиште - Две рочишта - Три рочишта - Четири рочишта - Повеќе од 4 рочишта
67.	Причини за одложување на постапката	- Отсуство на обвинет - Отсуство на бранител или по барање на бранител на обвинетиот - Отсуство на оштетена, сведок, вештак, судија, ОЈО и др. - Барање за изземање на судија/ОЈО - Неподготвена техничка опрема - Неможност да се подготви стенограм - Поради завршни зборови

		- Други причини
68.	Одлука на судот	- Прогласен за виновен - Ослободителна пресуда - Повлечен обвинителен предлог (решение за запирање, одбивателна пресуда) - Одбивателна пресуда
69.	Висина на изречена казна	- до 6 месеци - до 1 година - до 3 години - над 3 години - изречена алтернативна мерка - изречена парична казна
70.	Одлука за имотно-правно побарување на жртвата	- Судот го усвоил имотно-правното побарување на жртвата - Судот ја упатил жртвата имотно-правно побарување да го побарува во граѓанска постапка
71.	Поднесена жалба против одлуката на судот	- Да - Не
72.	Просечно времетраење на кривичната постапка за казнување на родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство	- До 6 месеци - До 1 година - До 3 години - Подолго од 3 години
73.	Времетраење на постапката од поднесување на обвинителен акт до закажување на главна расправа	- До 1 месец - 3 – 6 месеци - 6 - 9 месеци - 9 месеци – 1 година - Над 1 година
73.	Времетраење на постапката од главна расправа до пресуда	- До 1 месец - 3 – 6 месеци - 6 - 9 месеци - 9 месеци – 1 година - Над 1 година
74.	Времетраење на жалбена постапка до правосилност	- До 1 месец - 3 – 6 месеци - 6 - 9 месеци - 9 месеци – 1 година - Над 1 година